

Образец на Барање за ограничување на обработката на личните податоци

БАРАЊЕ ЗА ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ОБРАБОТКАТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ

1. Барател:

Име и презиме	Телефон
Адреса на живеење	Е-маил

2. Категорија на субјект на лични податоци на која припаѓате

- ☐ вработен/а
☐ апликант за вработување
☐ надворешен соработник
☐ купувач
☐ член на програмата за лојалност
☐ друга категорија на субјект на лични податоци наведете ја категоријата
(Ве молиме, означете го соодветното поле ☑)

3. Причина поради која барате ограничување на обработката на личните податоци

Согласно членот 22 од ЗЗЛП¹, барам од SPORT VISION да ја ограничи обработката на моите лични податоци

(Ве молиме, означете го соодветното поле ☑)

- ☐ ја оспорувам точноста на моите лични податоци
☐ обработката е незаконска, но не сакам личните податоци да ми бидат избришани
☐ личните податоци веќе не се потребни за првобитната цел, но сè уште не можат да се избришат бидејќи постои правен основ (заради воспоставување, остварување или одбрана на моите правни барања)
☐ чекам одговор по поднесен приговор согласно членот 25 од ЗЗЛП, со кој ја оспорувам обработката на моите лични податоци

Како што е наведено во член 16 став 3 од ЗЗЛП, имате обврска да постапите по барањето во рок од еден месец односно за покомплексни барања во рок од три месеци од денот на прием.

4. Документи доставени во прилог на ова барање:

Документи кои го оправдуваат ограничувањето на обработката на податоците (види точка 3 од ова барање)

☐ _____
☐ _____

¹ Закон за заштита на личните податоци (Службен весник на РСМ бр.42/2020)

Образец на Барање за ограничување на обработката на личните податоци

Јас _____ потврдувам дека сите информации и податоци во ова барање се точни. Разбирам дека е неопходно SPORT VISION да го утврди мојот идентитет, а доколку е потребно, за целите на оваа постапка, ќе доставам и дополнителни информации.

Предупредување - Лице кое ќе се претстави како друго лице или ќе се обиде да се претстави како друго лице, може да сноси кривична одговорност.

Потпис: _____ Датум: _____

Одговорот на ова Барање, доставете го:

- на мојата адреса на живеење ☐
- на мојата е-маил адреса ☐

Пополнетото барање доставете го на следната адреса:

Спорт Висион ДООЕЛ Скопје

- Офицер за заштита на личните податоци

Перо Наков 122а, Скопје

или на е-маил: svzlp@sportvision.mk

Овој дел го пополнува Офицерот за заштита на личните податоци:

Преземени дејствија:	Да	Не
Да се наведе што е преземено:		
Да се наведе зошто се одбива барањето:		
Офицер за заштита на лични податоци	Датум	
Име и презиме: _____	Click or tap to enter a date.	
Потпис: _____		

Личните податоци кои ги доставивте до нас, ќе ги обработуваме единствено за постапување по поднесеното барање. Податоците во врска со ова барање ќе ги чуваме 5 години од затворање на ова барање за оперативни, статистички и ревизорски цели.